

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

"Во време на поранешна Југославија татко ми ме учеше да бидам Македонец. Во тој период се борев со сите оние кои велеа дека Македонија не постои. Јас отсекогаш тврдев дека потекнувам од Македонија. Сакам тоа да го знае и моето дете. Не сакам да му кажам приказни за тоа дека некогаш имавме држава која се нарекуваше Македонија, па дојде време некој да ни го смени името, па да нè потпише со друго име, и сега ние не сме Македонци, односно сме нешто друго. Не можам да го лажам детето дека не знам македонски. Не можам да ги газам коските на нашите предци, кои се бореле за Македонија", вели Зоран Миленковски, Македонец од Австралија.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

НАШИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА ВО ОД



МОРАМЕ ДА СЕ ИЗБОРИМЕ И ДА ЈА СОВЛАДАМЕ ЈАЧИНАТА НА ГРЧКОТО ЛОБИ, ЗОРАН МИЛЕНКОВСКИ

Господинот Зоран Миленковски е роден во Австралија, а неговите родители во оваа далечна земја дошле во 1969 година. Тоа бил периодот кога Југославија, пред сè, од економски причини, ја напуштиле многу семејства. Голем дел од нив се населиле на петтиот континент.

"Јас не сум роден во Македонија, но во моето семејството нè воспитуваа да бидеме Македонци. Татко ми, дедо ми и сите претходно биле Македонци. Всушност, не можеме да бидеме ништо друго освен тоа што сме - Македонци. А и моето презиме Миленковски потекнува од Република Македонија. Среќни сме што Австралија како мултикултурна земја ни овозможува остварување на нашите човекови права. На тој начин ја негуваме македонската култура. Во Австралија има околу 30 цркви, како и културни центри каде се собираат Македонците. Постојат спортски и фудбалски клубови и на тој начин се грижимо за и тука да го зачуваме она нашето, македонското", вели Миленковски.

ПРИТИСОК

Како припадник на помладата генерација Македонци во Австралија тој самиот ги научил македонскиот јазик и

кирилското писмо. Австралија им овозможува на Македонците да го изучуваат мајчиниот јазик, па така освен часовите по македонски јазик во населбите каде живеат Македонците, на универзитетот Маквори во Сиднеј има Катедра за македонски јазик.

Сепак, и покрај тоа што Австралија им го овозможува ова право на Македонците, оваа земја сè уште не ја признала Република Македонија под нејзиното уставно име.

"Се согласувам со вашата констатација, но причината за нејзиното вакво однесување е грчкото лоби. Во периодот од деведесеттите години на минатиот век, викторискиот Парламент нè прекрсти во 'славомакедонци'. Формираме Координативно тело од интелектуалци, адвокати, Македонци, кои живеат во Мелбурн. Тогаш го победивме Судот, го отфрливме терминот 'славомакедонци', и на федерално ниво го воведовме македонскиот јазик. Преку 'Обединетата македонска дијаспора' и заедницата на Македонците во Австралија, вршиме притисок врз тамошните политичари за Австралија да нè признае под уставното име", посочува Миленковски.

Седиштето на неговите активности е Whynndham City, од каде всушност е и

заменик-премиерот на Австралија, Џулија Гилард.

"Во нејзиното седиште има околу 7.000-8.000 Македонци, јас лично сум контактирал со неа. Таа е во политичкиот систем на Австралија и се надеваме дека со нејзиното лобирање австралиската власт ќе нè признае под уставното име", објаснува Миленковски.

Но, на Македонците во Австралија, им се потребни повеќе такви пратеници за македонско лобирање, бидејќи австралиското грчко лоби е посилено од она во Америка и е застапувано од неколку пратеници, за разлика од нашинците кои немаат ниту еден пратеник.

Како Македонец на петтиот континент господинот Миленковски веќе подолго време е активен во борбата за македонската кауза.

"Со претседателот на 'Обединетата македонска дијаспора', господинот Методија Колоски, тргнавме од тоа дека е многу важно Македонија да има лоби надвор од нејзините граници. Важно е да вршиме притисок врз други држави за тие да ги признаат основните човекови права. Но, воедно и да ѝ помогнеме на Македонија во економската сфера. За таа цел, битно беше да имаме македонско претставништво во Ва-

НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ ПО КРВ И КОРЕНИ

шингтон. Во остварувањето на оваа иницијатива се вклучија и повеќето Македонци од Австралија. Ги браниме интересите на македонската дијаспора, но воедно и се бориме за македонската држава", коментира Миленковски.

дека потекнувам од Македонија. Сакам тоа да го знае и моето дете. Не сакам да му кажам приказни за тоа како некогаш имавме држава која се нарекуваше Македонија, па дојде време некој да ни го смени името, да нè потпише со друго име, и сега ние не сме Македонци, односно сме нешто друго. Не можам да го лажам детето дека не знам македонски.

Не можам да ги газам коските на нашите предци, кои се бореле за Македонија".

Сепак, колкав е бројот на лицата од помладата македонска генерација во Австралија, кои размислуваат на сличен начин како и господинот Миленковски.

"Мислам дека има повеќе Македонци, кои своите патриотски чувства кон

Ја повикуваме македонската Влада да застане позади дијаспората, односно да ја искористи, во однос на инвестирањето и малите бизниси. Но, за дијаспората да дојде тука, на Македонија ѝ се неопходни реформи. Ние сме со вас, ние сме ист народ, без разлика што сме втори, трети генерации. Ние знаеме каде е Македонија, каде е нашата татковина и таа мора да се брани.

МОСТ

Како што веќе напоставивме во претходните броеви на неделникот, господинот Миленковски беше дел од делегацијата на "Обединетата македонска дијаспора", која во нашава држава дојде за да ѝ даде поддршка на македонската Влада за опстојување на ставот за непромена на името, но и за да собира потписи за признавање на уставното име на Република Македонија од страна на Австралија.

"Собираме потписи од луѓе кои не се со македонско потекло. Меѓу потписниците има и Грци. Тие се согласуваат со тоа дека Грција навистина треба да признае дека на нејзина територија живеат Македонци. Веруваме дека има големи личности кои нè поддржуваат во нашите намери. Тоа ќе му го презентираме на премиерот на Австралија", дообјаснува овој Македонец. При тоа, тој потенцира:

"Како ќе му ја објаснам постапката на моето дете доколку го промениме уставното име. Во времето на поранешна Југославија татко ми ме учеше да бидам Македонец. Во тој период се борев со сите оние кои велеа дека Македонија не постои. Јас отсекогаш тврдев

Упатуваме порака до македонската Влада и до претседателот да ги бранат националните интереси. Ние партиски не сме определени, наша единствена партија е Македонија.



МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ЗАСЕКОГАШ, АВСТРАЛИЈА ДА ЈА ПРИЗНАЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОД УСТАВНОТО ИМЕ

Јас не сум роден во Македонија, но во нашето семејството нè воспитуваа да бидеме Македонци. Татко ми, дедо ми и сите мои предци биле Македонци. Всушност, не можеме да бидеме ништо друго, освен тоа што сме - Македонци. А и моето презиме Миленковски потекнува од Република Македонија.

Има повеќемина Македонци во Австралија кои своите патриотски чувства кон Македонија ги изразуваат на друг начин. Некои тоа го прават преку културата, други преку играорните групи, трети преку црквите, четврти преку спортот... Мојот удел е политички. Политиката игра важна улога во цел свет и ние треба да се бориме во политичкиот дел. Но, во реализирањето на нашите активности се соочуваме со големи притисоци. За секоја наша изјава има реакција од грчкото лоби. Се надевам дека ќе дојде ден кога Австралија ќе го отфрли грчкото лоби и ќе застане позади вистината на македонскиот народ.

Македонија ги изразуваат на друг начин. Некои тоа го прават преку културата, други преку играорните групи, трети преку црквите, четврти преку спортот... Мојот удел е политички. Политиката игра важна улога во цел свет и ние треба да се бориме во политичкиот дел. Но, секако, при остварувањето на нашите активности се соочуваме со големи притисоци. За секоја наша изјава има реакција од страна на грчкото лоби. Се надевам дека ќе дојде ден кога Австралија ќе го отфрли грчкото лоби и ќе застане позади вистината на нашиот народ. 'Обединетата македонска дијаспора' се вклучи и во протестот пред викторискиот Парламент, каде се собраа 30.000 Македонци. Од протестот побаравме Австралија да ја признае Македонија под уставното име. Поаѓајќи од тоа дека австралискиот премиер им се извини на Абориџините за тоа



**И НАШИТЕ ДЕЦА ЗНААТ КАДЕ ПРИПАЃААТ,
УТРЕ ТОА ТИЕ КЕ ИМ ГО ПРЕНЕСАТ НА СВОИТЕ**

што со нив се случувало во минатото, ја повикавме Атина истото да го направи, односно да им се извини на Македонците во Грција".

Миленковски упатува апел до државниот врв.

"Не смееме да си го смениме името. Неопходно е да се изгради мост меѓу дијаспората и Република Македонија. Бараме пратеници од дијаспората да бидат вклучени во македонскиот политички систем, како што е моделот на Италија, Хрватска. Сакаме да имаме пратеници од Канада, Америка, Австралија, Европа. Дијаспората е битна за Македонија, не само во однос на лобирањето, туку и на планот на економското зајакнување и во подобрувањето на животот на македонските граѓани".

На прашањето што треба да направи оваа држава за да го развие македонско лоби, Миленковски одговара:

"Во изминатите 17 години таа не покажа значителна заинтересираност за нашите луѓе кои живеат надвор од нејзините граници.

Ние постојано и во сè доцниме. Македонската Влада треба да сфати дека е важно да има свои лобисти во земјите

на ЕУ, во НАТО. Врските со Америка се исклучително добри. Тоа треба да го искористиме, а и отворањето на канцеларијата на 'ОМД' во Вашингтон е наменета токму за таа цел. Ја повикуваме македонската Влада да застане позади дијаспората, односно да ја искористи, во однос на инвестирањето и малите бизниси. Но, за дијаспората да дојде тука, на Македонија ѝ се неопходни реформи. Ние сме со вас, ние сме ист народ, без разлика што сме втори, трети генерации. Ние знаеме каде е Македонија, каде е нашата татковина и таа мора да се брани. Ние не можеме по крв да бидеме Австралијци. Ние сме Македонци. Поради големиот број Македонци во Мелбурн сега сме во постапка да отвориме канцеларија на 'ОМД' во Мелбурн, и ќе вршиме голем притисок врз парламентарците во Австралија, за оваа држава да нè признае под уставното име. Се активираме и во Париз и во Брисел. Упатуваме уште една порака до македонската Влада и до претседателот да ги бранат националните интереси. Ние партиски не сме определени, наша единствена партија е Македонија", констатира Миленковски.

КРАТИА
СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ
075/ 408-687